




AVON
Моден
ПРИРАЧНИК



AVON

Моден ПРИРАЧНИК

Сметаме дека модните производи не се продаваат лесно. За малку да ти ги олесниме работите создадовме специјален прирачник кој ќе ти помогне да одговориш на сите здодевни прашања, да ги разјасниш дилемите и кој ќе ти даде неколку корисни совети како да станеш моден експерт и да ја направиш продажбата на модните додатоци чисто задоволство и уживање.

КВАЛИТЕТ И ОДРЖУВАЊЕ

дознај повеќе за квалитетот на модните производи и како најдобро да ги одржувааш

СТИЛСКИ ТРИКОВИ

откриј ги триковите на професионалните стилисти

ГАРДЕРОБА

дознај го значењето на бројките и најди го соодветниот

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

откриј ги малите тајни на накитот

ПРОДАЖНИ СОВЕТИ

дознај 7 брзи трикови за зголемување на заштедите од модните додатоци

ПРЕМИУМ КОЛЕКЦИЈА

откриј ја AVON Signature колекцијата и приказната за неа

Знаеме дека во AVON Корисниците бараат квалитет, затоа модните производи поминуваат долг пат пред да стигнат до финалната дестинација. Влечење, фрлање, обложување и тестови за временска прецизност се само дел од проверките низ кои поминуваат. Само оние кои ќе добијат 100% позитивни коментари од 125-те волонтери влегуваат во брошурата. Сè што треба за да се осигураме дека Корисниците го добиваат најдобриот квалитет во кој може да уживаат подолго време.

ЧАНТИ И ПАРИЧНИЦИ

Нашите чанти и паричници поминуваат низ „пекол“ за да го осигураме најдобриот квалитет. Секој дел од чантата и паричникот, од патентот до најситниот дел е темелно тестиран. Провери што уште ги прави избор број еден.

КВАЛИТЕТ

- Најголемиот број чанти имаат практичен патент, внатрешни и надворешни џебови за да ги чуваат сите твои работи уредни и достапни.
- Тестирани се во екстремни временски услови, а рачките на чантите се тестирани на максимална оптовареност за да се осигураме дека нема да се скинат.
- Најголемиот број од нашите чанти и паричници се направени од траен и лесен за одржување материјал како ПВЦ (поливинил хлорид) или ПУ (полиуретан).
- Паричниците имаат практичен дизајн, вклучувајќи прегради за банкноти и монети, прегради за картички и прозорчиња за слика.

СОВЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

- Обиди се да не го преполнуваш или тегнеш производот бидејќи синтетичките материјали може да не се вратат во првобитниот облик, а нивната површина да се оштети.
- Избегни да го чуваш твојот моден производ покрај радијатор или на екстремни температури кои може да имаат негативен ефект.
- Чисти ги со влажно крпче, не ги пери во машина за алишта.

ОЧИЛА ЗА СОНЦЕ

Гребење, удирање и фрлање се само дел од тестирањата кои ги правиме на нашите очила за сонце. Строгите тестирања не прават да бидеме 100% сигурни во нивниот квалитет. Откриј што ги прави толку посебни.

КВАЛИТЕТ

- Сите очила за сонце на AVON се безбедни и сигурни бидејќи обезбедуваат УВ 400 заштита давајќи 100% заштита од штетното УВА и УВБ зрачење*.
- Обележани се со знак за квалитет CE што значи дека нашите очила за сонце ги задоволуваат европските стандарди BSEN 1836: 2005+A1: 2007, потврдувајќи дека се безбедни, сигурни и соодветни за намената.
- Сите наши леќи се поликарбонатни и нудат највисоко ниво на отпорност, што е 10 пати повеќе од конвенционалните пластични или стаклени леќи.
- Добро прилагодените шрафчиња осигуруваат солидна прикаченост за рамката направена од лесен и траен материјал од јаглени влакна.
- Најголем дел од нашите очила за сонце се со филтер категорија 2 или 3. Филтер категоријата одредува колку се темни леќите. Филтер категорија 1 се многу светли додека пак филтер категорија 4 се многу темни и не се соодветни за возење.

* Сончевата светлина која стига до нас емитува два типа на штетни зраци: ултравиолетови со долга бранова должина (УВА) кои предизвикуваат стареење и ултравиолетови со кратка бранова должина (УВБ) кои предизвикуваат изгореници.

СОВЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

- Внимателно измиј ги со топла вода со сапун, исплакни ги и темелно избриши ги.

НАКИТ

Знаеме дека тајната е во деталите затоа се трудиме дури и најмалото топче во нашиот накит да биде совршено.



КВАЛИТЕТ

- Накитот го тестираме за присуство на никел, кадмиум, олово и азотни бои за да се осигураме дека се хипоалергенски, што значи дека ризикот од алергија е минимализиран.
- Накитот на AVON минува низ тестови за влечење, фрлање и цврстината на лепењето за да се обезбеди безбедно и долготрајно користење.
- Обетките со винт се направени од титаниум, кој е издржлив, лесен и пријатен за кожата.

СОВЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

- Избегни директен контакт со мириси, спрејови за коса, како и пливање, капење или спиење со накитот кое може да доведе до избледување на емајлот. Остави парфемот да се исуши пред да го ставиш твојот накит.
- Чувај го накитот на суво место, заштитен од директна сончева светлина.
- Чисти го со влажно крпче или со специјален производ за чистење накит. Избриши со меко крпче.

ЧАСОВНИЦИ



За многумина часовникот е како парче накит, па затоа и соодветно го тестираме. Сакаме да им понудиме на нашите Корисници највисок квалитет и безвременски дизајн за да уживаат во скапоцените модни додатоци подолго време.

КВАЛИТЕТ

- Сите часовници на Avon се со кварц механизам
- Опремени се со долготрајни батерии. Со нормална употреба трајноста на батеријата е 2-3 години
- Avon нуди 2 годишна гаранција за фабрички грешки

СОВЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

- Избегни директен контакт со козметички производи и долго изложување на сонце кое може да ја избледне бојата.
- Не ги истегнувај премногу часовниците со алки бидејќи ослабуваат жлебовите или може да се скршат.
- Металните ремчиња чисти ги внимателно со вода, без да навлезе вода во бројченикот. Бројченикот нежно избриши со благо навлажнето крпче и внимателно исуши го.
- Менувањето батерии дома може да остави гребаници на часовникот и да го оштети механизмот - со што ја поништува гаранцијата. Побарај од професионален часовничар да го стори тоа.
- Часовниците не се водоотпорни доколку тоа не е наведено на пр.. 3ATM.

ЧАНТИ И ЖИВОТЕН СТИЛ

Чантата е обожуван моден додаток од секоја жена. Таа е како нејзина најдобра пријателка на која може да ѝ верува. Кога помагаш во одбирањето чанта секогаш имај ги на ум индивидуалните потреби на Корисникот, нејзиниот животен стил и облик на тело.



СРЕДНА ЧАНТА ЗА ПРЕКУРАМО

ти дава можност да чекориш со слободни раце и собира А4 формат, што ја прави добар избор и за на работа и за секојдневни средби. Прилагодливата рачка дозволува да ја прилагодиш чантата на различни типови на силуети.



ГОЛЕМА ПРОСТРАНА ЧАНТА

собира сè што ти треба и сè што сакаш да понесеш за „секој случај“. Најдобар избор за жените кои сакаат да ги имаат сите додатоци при рака.



МАЛА ЧАНТА ЗА ПРЕКУРАМО

задолжителна е во сечиј женски плакар. Доволно пространа да ги собере сите неопходни работи и практична за носење. Овој мал моден додаток може да го нагласи секој изглед.

РАНЕЦ

удобен моден додаток кој може да го понесеш на прошетки низ градот или возење велосипед. Тежината распределена рамномерно на рамењата и ги ослободува рацете.



ПЛИК/ВЕЧЕРНА ЧАНТА

одличен моден додаток за вечерни излегувања, секоја жена мора да има барем една во плакарот. Претставува ултимативен украс на изгледот. Лесно ги собира основните работи како клучеви, мобилен телефон, кармин и картички.

СЕЗОНСКА ЧАНТА

секогаш е практична во лето. Лесна е и одлична за на плажа! Шарениот дезен ја прави навистина модерен избор.



СРЕДНА ЧАНТА ЗА НА РАМО

одличен избор за на работа која го нагласува елегантниот стил. Препорачлива е за жени со силуета на крушка кои сакаат да го отргнат вниманието од нивните колкови.

ВИКЕНД ЧАНТА

тип на чанта која Корисниците ја сакаат за брзите и непланирани патувања. Ги собира сите неопходни работи кои се потребни за преспивање. Може да им ја препорачаш на оние кои често патуваат, бидејќи димензиите одговараат на критериумите на авионските компании за рачен багаж.



ФИТНЕС ТОРБА

совршена за активните жени, обезбедува доволно простор за пар патики, крпа, козметика и мала фитнес опрема.



ОКРУГЛО ЛИЦЕ

(ПОЛНИ ОБРАЗИ, КОНКАВНО ЧЕЛО И БРАДА)

ДА: Широки, квадратни рамки

НЕ: Округли или шарени рамки



КВАДРАТНО ЛИЦЕ

(ИСТАКНАТА БРАДА, ШИРОКО ЧЕЛО)

ДА: Округли или „мачешки“ рамки

НЕ: Остри, геометриски облици

4 НИЈАНСИ НА СТИЛСКИ ИЗГЛЕД

Провери како да ги најдеш совршените очила за сонце кои одговараат на обликот на лицето и им помагаат на Корисниците да изгледаат најдобро



ТРИАГОЛНО ЛИЦЕ

(ШИРОКО ЧЕЛО, ИСТАКНАТИ ОБРАЗИ И ТЕНКА БРАДА)

ДА: „Мачешки„ или округли рамки

НЕ: Прекумерно украсени очила



ОВАЛНО ЛИЦЕ

(ТЕНКИ ОБРАЗИ И БРАДА)

ДА: Големи очила кои го балансираат обликот на лицето со додавање ширина

НЕ: Тесни рамки



ВИСОКИ ЖЕНИ


Смел накит, часовници, обетки и крупни украси. Треба да бидат во соодветна пропорција со телото.

КУС ВРАТ

Издолжи го вратот со модерни ѓердани со долги синцирчиња и обетки со подолги висулци. Може да се носат во текот на целата година и одговараат на различни стилови.



Дури и ситните модни додатоци како што е накитот значително може да го изменат твојот изглед. Комбинирај го накитот не само на обликот на твоето лице туку и на силуетата. Дознај како да го направиш тоа и дај им стручен совет на твоите Корисници.



ОКРУГЛО ЛИЦЕ

Најдобро за овој тип на лице се впечатливи и украсни обетки-висулци кои може да се носат заедно со ѓердан за оптички да го издолжат лицето.




ИЗДОЛЖЕНО ЛИЦЕ

Практично сите модели одговараат на овој облик. Единствено пробај да избегнеш обетки чија должина ја надминува линијата на брадата.



КВАДРАТНО ЛИЦЕ

Одбери накит во округли форми кои ќе контрираат на острите црти на лицето. Краток ѓердан е добра идеја. Со формирање лак на градите се омекнуваат острите линии на брадата. Избегни аголни обетки.



ТРИАГОЛНО ЛИЦЕ

За овој тип на лице - пошироко горе, а потенко на дното, најдобар избор е смел накит како на пр. ѓердан и обетки. Тие ќе го избалансираат тенкиот дел околу брадата.

КОМБИНИРАЊЕ НАКИТ



ШИРОКИ РАМЕЊА

Препорачај деликатен и тенок накит кој оптички ќе ја избалансира силуетата.



СИТНА ФИГУРА

Долг ѓердан со украс, нежни обетки и романтични алки.

ШОПИНГ

ТЕЛОТО ВО МЕРКИ


Твоите Корисници можеби се плашат од нарачување облека од брошура без претходно да ја пробаат. Со овие едноставни трикови може да им помогнеш на Корисниците набрзина да го измерат телото и да го најдат совршениот број уверувајќи ги дека порачувањето облека во AVON е без ризик.

ЖЕНИ

см	S	M	L	XL	XXL
над гради	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54
струк	82-86	91-96	101-106	112-118	124-130
колкови	65-69	74-79	84-89	95-101	107-113
	90-94	99-104	109-114	120-126	132-138

МАЖИ

см	S	M	L	XL	XXL
гради	92-97	98-105	106-112	113-120	121-127
струк	76-82	83-90	91-98	99-105	106-122



1

Над гради

Стави го метрот под рацете и измери ги обемот околу градниот кош. Држи го метрот паралелно со подот.

2

Гради

Стави го метрот околу најдолгиот обем околу градите и лопатките од рамењата. Запомни да го држиш метрот паралелно со подот.

3

Струк

Измери го најтесниот дел од торзото.

4

Колкови

Постави го метрот околу најширокиот дел на колковите држејќи ги стапалата блиску едно до друго.

ПО МЕРКА



ГИ ОБЛИКУВА ГРАДИТЕ
ГО ДЕФИНИРА СТРУКОТ
ГО СЛАБЕЕ СТОМАКОТ

Совети за мерење:

- Мерката треба да се земе ниту претесна ниту прелабава за најсоодветен број.
- Не се препорачува да се задржува здивот додека се мери струкот, бидејќи може да го смени финалниот резултат.
- Забележи ги сите мерки кои ги земаш на парче хартија за да ги чуваш за идните нарачки.
- При одбирањето на Body Illusion производи, Корисниците обично го бираат помалиот број, оној кој сакаат да го достигнат. Советувај ги дека Body Illusion мерките се исти со оние од вообичаената облека и не треба да се менуваат за да се најде најдобриот крој.

AVON
BODY
ILLUSIONS

AVON секогаш сака жените да изгледаат најдобро и да се чувствуваат самоуверено. Затоа Body Illusion колекцијата нуди уникатен дизајн кој одговара на сечиј вкус и потреби. Body Illusion облеката вклучува обликувачки делови кои помагаат да се моделираат најпроблематичните делови од телото: бутите, колковите и stomakot за атрактивен изглед. И уште подобро, може да ги пробате дома.

Обетки


Должината на обетките која е наведена ги опфаќа обетките заедно со делот за прикачување.



Прстени



Доколку корисничката веќе има прстен, искористи го да ја одредиш големината според наведените дијаграми во брошурата.



број на големина	внатрешен дијаметар
6	16.5 MM
8	18.1 MM
10	19.75 MM

*доколку корисничката во моментот не носи прстен, покажи и како да ја измери големината на прстенот со линијар кој ќе го постави на врвот на прстот до првиот зглоб. Вака се добива приближно дијаметарот на прстот.

Приврзаци

Должина на приврзокот е наведена заедно со делот за прикажување.



ВНИМАВАЈ НА ДЕТАЛИТЕ

Понекогаш на корисниците не им се јасни техничките карактеристики наведени во брошурите. Поучи ги корисниците како да ги толкуваат за да ја порачаат точната големина. Би било корисно да носиш модни додатоци или пак да имаш неколку парчиња во чанта да за можеш да ја покажеш големина на одреден производ.

Рачни часовници

Должина на ремчето

Наведените димензии ја даваат минималната и максималната должина на ремчето без бројченикот и рамката.

Бројченик со рамка

Бројченик




Ѓердани

Должина на синџирчето:

КРАТКО 42-51 см

СРЕДНО 60-69 см

ДОЛГО 70-88 см



МАЛИ
СОВЕТИ КОИ ЌЕ
ТИ ПОМОГНАТ
ПРОФЕСИОНАЛНО ДА
ИМ ПРИСТАПИШ НА
КОРИСНИЦИТЕ КОГА
ОДБИРААТ НАКИТ.

Алки



Наведената димензија претставува внатрешен дијаметар на алката (нерастегната).

Чанти



Доколку има долга рачка на прилагодување се наведува минималната и максималната должина на рачката.

Кратките рачки се мерат од врвот на чантата до врвот на рачката. Низ овие рачки се протнува раката.

СВЕТОТ НА БЛЕСКАВИ ДЕТАЛИ

Прочитај повеќе за материјалите кои се користат при изработка на накитот на AVON и сподели го знаењето со корисниците за да го потенцираш квалитетот на производите.

МАЛИ ТАЈНИ НА НАКИТОТ

Совети за одржување

Во пакувањето на накитот сега веќе можеш да пронајдеш упатство за одржување на накитот и неговиот квалитет.

Коцкаст циркон

Коцкаст циркон (кратенка CZ) е синтетички дијамант. Многу е сличен со вистинскиот дијамант и може да се класифицира според брусене, чистота, боја и карати, исто како и вистинскиот дијамант.

Посребрување

Најголем дел од накитот на AVON е посребрен. Основата која е обложена со сребро најчесто е: цинк, месинг, алуминиум и титаниум (за обетки). Обложувањето наликува на вистинско сребро, но не е толку скапо. Изгледа убаво во комбинација со камчиња во различни бои и е соодветно и за секојдневен и за елегантен изглед.

Обложување со сјајно сребро наспроти обложување со злато

За многу произведувачи на накит цената на златото стана навистина висока. Затоа се користи месинг за да се симулира бојата на златото и на тој начин нуди широка палета на производи со боја која ја сакаат корисниците по достапни цени.

Класични бисери

Класичните бисери треба да имаат свое место во кутијата за накит на секоја жена, но вистинските бисери се навистина ретки и екстремно скапи. За да ѝ бидат достапни на секоја жена AVON користи имитација на бисери кои изгледаат убаво исто како вистинските бисери и му даваат достапни цени на безвременскиот накит.

Биди во тек



Информирај се за сите модни додатоци од Focus и од брошурата за да можеш да одговориш на прашањата на корисниците. Користи ги демо понудите за да ги добиеш производите пред сите. Не заборавај, порачувањето на убави модни додатоци од AVON секогаш претставува задоволство, но тоа може да биде и инвестиција со која ќе ги зголемиш заштедите.

Покажи заинтересираност



Обиди се внимателно да слушаш и да ги следиш со поглед корисниците додека разговараш со нив. Исто така не заборавај ја и насмевката, но изгледај природно. Советувај ги корисниците кога не можат да се одлучат и разјасни им ги сомнежите, доколку имаат.

Препорачувај искрено



Помогни им на корисниците да донесат правилна одлука. Покажи иницијатива и искреност со препораките. Не покажувај упорност да ги убедиш корисниците да порачаат. Доколку се задоволни од производите повторно ќе те побараат за да порачаат.

ИСТРАЖИ ГО СВЕТОТ НА МОДАТА

Модните додатоци можат значително да ти ги зголемат порачките. Токму затоа е важно твоите корисници да можат да се потпрат на тебе и да им веруваат на твоите препораки. Имај професионален пристап во секој момент.

Помини доволно време со корисниците



Резервирај доволно време за средби со корисниците. Доколку се среќаваш со корисниците првпат, тогаш помини повеќе време со нив. Не погледнувај во часовникот често за време на средбата и не покажувај нетрпение. Првиот впечаток што ќе го оставиш е најважен и најмногу влијае на твоите идни контакти. Концетрирај се на корисниците.

Биди стилист



Обиди да ги комбинираш модните додатоци според тенот, обликот на телото или потребите на корисниците. Исто така можеш да земеш лента за мерење со тебе. Така ќе покажеш професионален пристап и им овозможуваш успешен моден шопинг на корисниците во AVON, без ризици.

Биди модел и инспирирај



Секогаш кога се среќаваш со корисниците на себе носи модни додатоци од AVON. Комбинирај ги со облеката и креирај изглед кој би го посакала секоја жена. Биди им инспирација на жените со кои се среќаваш.

Погрижи се за задоволство помеѓу корисниците



Доколку корисниците не се задоволни и ние не сме задоволни. Иако модните додатоци на AVON имаат добар квалитет, сепак може да се случи некој производ да не ги задоволи очекувањата на корисникот. Во ваков случај производот може да се врати, согласно со правилата и процедурите на AVON. Знаејќи го ова корисниците ќе бидат послободни да порачаат модни додатоци од AVON.

ТВОЈОТ СПИСОК:

- ✓ AVON брошура
- ✓ Модни додатоци од AVON комбинирани со твојот аутфит
- ✓ Лента за мерење
- ✓ Бележник и пенкало

ВИ ЈА ПРЕТСТАВУВАМЕ



КОЛЕКЦИЈАТА SIGNATURE

Во раните 50-ти AVON го претстави новото лого - прекрасен орнамент направен од 4 стилизирани букви А. Секоја буква симболизира дел од мотото на AVON кое што ја покажува посветеноста на Претставникот на AVON кон својот корисник - "Anytime, Anyplace, Always, Ask" (Прашај во секој момент, секаде, секогаш).

Времињата се промениле, но посветеноста останува иста. Логото на Signature колекцијата, А4, се враќа на голема врата во AVON со сосема ново значење кое ги поврзува традицијата со актуелното модерно време.

КОЛЕКЦИЈАТА AVON SIGNATURE
го претставува мотото на брендот
и најновите модерни трендови. Комбинација
од традиционалното и модерното. Превземи
го она што е најдобро од AVON досега
и направи го ново и модерно.

Логото 4А симболизира една посебна жена...

Жена која ВО СЕКОЈ МОМЕНТ се чувствува женствено, без оглед на тоа дали е напипана или едноставно ги извршува секојдневните обврски. Жена која СЕКАДЕ се чувствува силна, без оглед на тоа дали се бори за своите права или ужива во одмор со семејството. Жена која СЕКОГАШ поддржува голема кауза и никогаш не се откажува. Жена која практикува ДА ПРАША пред да одлучи.

Неколку пати годишно AVON ја претставува Колекцијата SIGNATURE. Таа содржи производи со уште подобар квалитет, уникатни дизајни кои се достапни само во AVON. Символот на оваа колекција е логото SIGNATURE. Уживај во откривањето на производите од Колекцијата AVON SIGNATURE и препорачај им ги на корисниците.



НАКИТОТ ОД
КОЛЕКЦИЈАТА AVON
SIGNATURE Е ПОЗЛАТЕН
СО 9 КАРАТНО ЗЛАТО.